

МОБЕС КВАЛИТЕТ под акредитација на EXEMPLAR GLOBAL организира
ИНТЕГРИРАНИ АКРЕДИТИРАНИ ОБУКИ за **КОМПЕТЕНЦИЈА,**
Internal Auditor и Lead Auditor

ДАТА: 18 – 21 Април 2018 МЕСТО: Хотел Сити Парк, Скопје

ISO 9001:2015 – Quality Management System (QMS)
ISO/IEC 27001:2013 – Information Security Management Systems (ISMS)
ISO 20000-1:2011 – IT Service Management System
ISO 37001:2016 – Anti-bribery management system
ISO 22301:2013 – Business Continuity Management

Обуката се спроведува согласно правилата, упатствата и програмата за обуки на меѓународно признатата организација за обуки **Exemplar Global**.

Обуката е осмислена на ефикасен и флексибилен начин да се совладаат техниките, вештините и содржината на стандардите.

Кандидатите можат на побрз и пофлексибилен начин да се стекнат со компетенциите:

- **QM** – Систем за управување со квалитет
- **IS** – Систем за управување со безбедност на информации
- **IT** – Систем за управување со ИТ сервиси
- **BQ** – Систем за управување со континуитет при работење
- **AB** – Систем за управување со анти-корупција
- **AU** – Интерна проверка на систем за управување (**Internal Auditor**)
- **TL** – Екстерна проверка на систем за управување (**Lead Auditor**)

→→ ОБУКАТА СЕ ПРЕПОРАЧУВА ЗА:

- Директори и менаџери на организации
- Менаџери со ИТ системите
- Експерти и менаџери за безбедност на информнации
- Менаџери за човекови ресурси
- Консултанти за менаџмент системи
- Менаџери и кординатори за квалитет
- Сите кои сакаат да станат интерни и екстерни аудитори за ISO9001, ISO27001, ISO20000, ISO22301 и ISO37001



→ НАЧИН НА РАБОТА

- Обуката е интерактивна по принципот на тренинг обука, каде што учесниците преку предавања, практични примери, вежби и директна комуникација со предавачот ќе стекнат нови и ќе ги унапредат постоечките знаења од стандардите ISO9001, ISO27001, ISO20000-1, ISO22301, ISO37001.
- Обуката се состои од практични работилници кои им овозможува на кандидатите да ги совладаат техниките на проверка, управување со тимот на оценувачи, изработка на програма за проверка, комуникација со клиенти, решавање на проблеми.



→ ЦЕЛИ И ПРЕДНОСТИ НА ОБУКАТА

- ✓ Преку предавање и практичен дел ќе се стекне способност да се идентификуваат најсоодветните методи и техники за планирање имплементација, и спроведување на интерни /екстерни проверки на менаџмент системи, со соодветна компетентност и ефикасност во реализација на истите.
- ✓ Обука е интегрирана (разбирање на заедничките барања на стандардите)
- ✓ Учесниците ќе ги разберат принципите, речникот, рамката и процесот на менаџмент системите
- ✓ Разбирање на техниките на проверка и нивна употреба при проверка на ISO9001, ISO27001, ISO20000, ISO22301
- ✓ Разбирање на концептот на интеграција на менаџмент систем, како поволност при имплементација и сертификација
- ✓ Разбирање на стандардот за аудит ISO19011:2011
- ✓ Меѓународно признати сертификати

Детали за обуката:

Датум: 18 – 21 Април 2018

Рок на пријавување: 13 Април 2018

Времетраење: 09:00 – 16:00

(вклучува 2 кафе паузи и пауза за ручек)

Повеќе информации на:

Тел: +389 2 310 36 71 / +389 2 529 77 05

Моб: + 389 75 531 077

E-mail: contact@mobeskvalitet.mk / info@mobeskvalitet.mk

www.mobeskvalitet.mk



ПРИЈАВА



ЗА ОРГАНИЗАЦИЈАТА:

Назив на организацијата: _____ ЕДБ: _____

Адреса: _____

Тел/Факс: _____ E-mail: _____

ЗА КАНДИДАТОТ:

Име и презиме: _____ Телефон: _____

Функција: _____ Мобилен: _____

Образование: _____ E-mail: _____

ОЗНАЧЕТЕ ЗА КОЈА КОМПЕТЕНТНА ЦЕЛИНА СЕ ПРИЈАВУВАТЕ:

ISO 9001	ISO 27001	ISO 20000-1	ISO 22301	ISO 37001
QM	IS	И	BQ	AB
AU	AU	5I	AU	AU
TL	TL	H@	TL	TL

Доколку имате било какво искуство од споменатите стандарди, Ве молиме наведете:

ЦЕНОВНИК:	QM	IS	IT	BQ	AB
Имплементатор	150 EUR	230 EUR	230 EUR	230 EUR	230 EUR
Интерен Аудитор - AU (80 EUR)	230 EUR	310 EUR	310 EUR	310 EUR	310 EUR
Екстерен Аудитор -TL (250 EUR)	480 EUR	560 EUR	560 EUR	560 EUR	560 EUR

*Примери:

*Интерен аудитор за ISO9001: QM (150евра) +AU (80евра) = 230 евра;

*Интерен аудитор за ISO9001 и ISO27001: QM (150евра) + IS (230евра)+AU (80евра) = 460 евра;

*Доколку кандидатот сака да стане екстерен аудитор за 2 (два) стандарди ISO9001 и ISO27001:
QM (150евра) + IS (230евра) + AU (80евра) + TL (250евра)= 710 евра

*Доколку кандидатот сака да стане екстерен аудитор за 3 (три) стандарди ISO9001,ISO27001,ISO22301
QM (150евра) + IS (230евра) + BQ (230евра) + AU (80евра) + TL (250евра)= 940 евра

*Плаќањето се врши во денари: 1 EUR – 61,80 ден

* Цените се без пресметан ДДВ (18%)

Краен рок за пријавување: 5 дена пред почеток на обуката

Ден: _____

Пријавата е важечка без печат и потпис